

|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1.  | Наставен предмет                   | <b>ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД АВТОМАТИЗАЦИЈА НА МАШИНИ И ПРОЦЕСИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |
| 2.  | Шифра                              | <b>1М5ОИАФИ05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |
| 3.  | Студиска програма                  | <b>АФИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |          |
| 4.  | Семестар (изборност)               | <b>ЗИМСКИ (XII)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |
| 5.  | Цели на предмет                    | Информатика, кодови и кодирање на нумеричките податоци, надежност на кодирањето. Дигитална техника, генеза на логичките функции и логичките кола Техничка изведба на управувачките системи. Синтеза на секвенцијални автомати. Управувачки периферији. Изведби и примери на примена на современи управувања. |                  |          |
| 6.  | Оспособен за (компетенции)         | Оспособеност за проектирање на управувачки системи и поставување на критериуми за избор на техниката на уптавување. Примена на современи техники на управување во автоматизацијата на машини и процеси.                                                                                                      |                  |          |
| 7.  | Услов за запишување на предметот   | нема                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |          |
| 8.  | Основна литература (до 3 наслови)  | 1. H. Murrenhoff, W.D. Goedecke: Steuerungs- und Schaltungstechnik. Umdruck zur Vorlesung. RWTH Aachen 1997.<br>2. С.Зарић: Автоматизација производње. Машински факултет - Београд, Белград 1981 г.                                                                                                          |                  |          |
| 9.  | Број на кредити:                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |
| 10. | Вкупен расположив фонд на време    | 5 ECTS x 30 саати = 150 саати                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |
| 11. | Распределба на расположивото време | 30 + 68 + 50 + 2 = 150 саати                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |          |
|     | 11.1. П -                          | Предавања - теоретска настава (15 недели по 2 саати)                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 30 саати |
|     | 11.2. ПА, СР, ДЗ -                 | Проектни активности; семинарски работи; домашни задачи                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 68 саати |
|     | 11.3. СУ -                         | Самостојно учење                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 50 саати |
|     | 11.4. ТПЗ -                        | Проверка на знаење со тестови                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 2 саати  |
| 12. | Оценување                          | 50 + 50 = 100 бода                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |          |
|     | 12.1. 1 тест                       | 50 бода                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |          |
|     | 12.2. ПА, СР, ДЗ                   | 50 бода                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |          |
|     | Оценки:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | од 50 до 60 бода |          |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 (шест)         |          |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | од 61 до 70 бода |          |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 (седум)        |          |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | од 71 до 80 бода |          |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 (осум)         |          |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | од 81 до 90 бода |          |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 (девет)        |          |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | над 90 бода      |          |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 (десет)       |          |
| 13. | Услов за потпис и формален испит   | Реализирани активности 11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |          |

## АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ **ОДБРАНИ ПОГЛАВИЈА ОД АВТОМАТИЗАЦИЈА НА МАШИНИ И ПРОЦЕСИ**

| <b>Предавања</b>                    |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саати                               | Тема                                                                                                                                                     |
| 2                                   | ИНФОРМАТИКА -Општи појмови. Количини на информации. Бројни системи. Бинарни системи. Основни закони и теореми на Буловата алгебра.                       |
| 2                                   | Кодови и кодирање на нумеричките податоци. Надежност на кодирањето                                                                                       |
| 2                                   | ДИГИТАЛНА ТЕХНИКА -Логички функции. Нормална (канонична) форма на логичките функции. Генеза на логичките функции и логичките кола.                       |
| 2                                   | Методи за минимизација на логичките функции. Непотполни логички функции.                                                                                 |
| 2                                   | ТЕХНИЧКА ИЗВЕДБА НА УПРАВУВАЧКИТЕ СИСТЕМИ -Техничка изведба на основните логички функции - електрични, електронски компоненти.                           |
| 2                                   | Техничка изведба на основните логички функции со пневматски и флуидички компоненти.                                                                      |
| 2                                   | Дигитални функционални единици. Високоинтегрирани електронски компоненти. Составни елементи на модерните управувачки системи.                            |
| 2                                   | КОНЕЧНИ АВТОМАТИ - Бинарно управување. Комбинациони автомати. Системи со повеќе излези. Секвенцијални автомати.                                          |
| 2                                   | Синтеза на секвенцијалните автомати. Синтеза на автомати со бистабилни мемориски елементи.                                                               |
| 2                                   | УПРАВУВАЧКИ ПЕРИФЕРИИ -Сензори за идентификација на процесот. Сензори за позиција. Сензори за сила и притисок. Сензори за температура. Мерачи на проток. |
| 2                                   | ПРОЕКТИРАЊЕ НА УПРАВУВАЊАТА - Инженерски методи за синтеза на управувањето. Каскадна метода. Метода - чекор по чекор.                                    |
| 2                                   | Реализација на дополнителните барања во управувачките процеси.                                                                                           |
| 2                                   | ИЗВЕДБИ И ПРИМЕРИ НА СОВРЕМЕНИ УПРАВУВАЊА -Основи на програмибилно мемориско управување (МПУ). МПУ - модули.                                             |
| 2                                   | Примена на индустриски сметачи во управувачката техника.                                                                                                 |
| 2                                   | Примери на примена на современи управувања.                                                                                                              |
| <b>Тест за проверка на знаењата</b> |                                                                                                                                                          |
| <b>30</b>                           |                                                                                                                                                          |

| <b>Проектна активност, семинарски работи, домашни задачи</b> |                                                                                                             |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                              | <b>Тема</b>                                                                                                 | <b>Активност</b>  |
| 1                                                            | Синтеза на автомати со бистабилни мемориски елементи                                                        | Семинарска работа |
| 2                                                            | Проектирање на управувањето на конкретен пример со помош на Каскадна метода.                                | Семинарска работа |
| 3                                                            | Проектирање на управувањето на конкретен пример со помош на Метода - чекор по чекор.                        | Семинарска работа |
| 4                                                            | Проектирање на управувањето на конкретен пример со примена на управувачки периферији.                       | Семинарска работа |
| 5                                                            | Проектирање на управувањето на конкретен пример со примена на програмибилно мемориско управување (МПУ).     | Семинарска работа |
| 6                                                            | Проектирање на управувањето на конкретен пример со примена на индустриски сметачи во управувачката техника. | Семинарска работа |